

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 194

28 јули 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
2405. Одлука за поништување на Решенија за распоредување на работно место, решение за именување на работно место, наредби за извршување работи и задачи и решение за изрекување на дисциплинска мерка.....	2
2406. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	4
2407. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност.....	15

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2405.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО, РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО, НАРЕДБИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ И ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА МЕРКА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за распоредување на работно место, решението за именување на работно место, наредби за извршување работи и задачи и решение за изрекување на дисциплинска мерка донесени од министерот за внатрешни работи и тоа:

- Решение бр. 22.6-48198/1 од 11.6.2020 година со кое Зоран Атанасовски се распоредува на работно место самостоен оперативен работник за потраги и исчезнати лица во Одделение за криминалистички работи Карпош во Единица за внатрешни работи Карпош во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48318/1 од 11.6.2020 година со кое Деан Цветановски се распоредува на работно место помлад полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48320/1 од 11.6.2020 година со кое Горан Андевски се распоредува на работно место помлад полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48316/1 од 11.6.2020 година со кое Басри Идризи се распоредува на работно место помлад полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48312/1 од 11.6.2020 година со кое Бошко Николов се распоредува на работно место самостоен полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48208/1 од 11.6.2020 година со кое Милан Пачемски се распоредува на работно место самостоен полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48201/1 од 11.6.2020 година со кое Милјаим Ајдини се распоредува на работно место помлад полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48205/1 од 11.6.2020 година со кое Ивица Петрушевски се распоредува на работно место помлад полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48207/1 од 11.6.2020 година со кое Игор Зивчевиќ се распоредува на работно место самостоен полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-48194/1 од 11.6.2020 година со кое Игор Ристовски се распоредува на работно место виш полицаец во Единица за интервентна полиција во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-51001/1 од 22.6.2020 година со кое Богдан Ивчевски се распоредува на работно место виш инспектор за компјутерски криминал и дигитални докази во Отсек за компјутерски криминал во Одделение за криминалистичка полиција во СВР Велес во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 22.6-50999/1 од 22.6.2020 година со кое Александар Најдов се распоредува на работно место помлад инспектор за НТ со дрога и оружје во Отсек за НТ со дрога и оружје во Одделение за криминалистичка полиција во СВР Велес.

- Решение бр. 22.6-60042/1 од 24.7.2020 година со кое Владимир Велковски се распоредува на работно место самостоен инспектор за компјутерски криминал и дигитални докази во Отсек за компјутерски криминал во ОКП во СВР Велес во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 13.3-51096/1 од 22.6.2020 година со кое Гоце Јанкулоски се именува на работно место началник на СВР Тетово во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 13.3-60044/1 од 24.7.2020 година со кое Александар Иванов се распоредува на работно место референт за управни работи во Одделение за управни работи Скопје во СУНР во Оддел за граѓански работи при Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр. 13.3-59969/1 од 24.7.2020 година со кое Адријана Сапунџиева-Кокарева се распоредува на работно место самостоен референт за одржување на објекти и инсталации во Одделение за имот, одржување и изградба во Сектор за од општа надлежност во Оддел за општи и заеднички работи при Министерството за внатрешни работи.

- Наредба бр. 22.6-59348/1 од 22.7.2020 година со која Џабир Чајани се задолжува да извршува работи и задачи од работно место виш оперативен работник за потраги и исчезнати лица во ОКР Чаир во ЕВР Чаир во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Наредба бр. 22.6-59316/1 од 22.7.2020 година со која Аднан Синани се задолжува да извршува работи и задачи од работно место виш оперативен работник за потраги и исчезнати лица во ОКР Чаир во ЕВР Чаир во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Наредба бр. 22.6-58656/1 од 17.7.2020 година со која Беназире Весели се задолжува да извршува работи и задачи од работно место полицаец во ПС ОН Гостивар во ОВР Гостивар во СВР Тетово во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.

- Наредба бр. 13.3.1- 57847/1 од 15.7.2020 година со која Дончо Србиноски се задолжува да извршува работи и задачи од работно место главен инспектор деташиран работник за криминалистички истраги и професионално работење во Одделение за деташирани работници за криминалистички истраги и професионално ра-

ботење, Сектор за криминалистичко оперативни работи во Оддел за внатрешна контрола и криминалистички истраги и професионални стандарди во Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр.13.3.1-60040/1 од 24.7.2020 година со кое на Зоран Ѓорѓевски на работно место државен советник за полициски и криминалистички работи во кабинет на министерот му се изрекува парична казна во износ од 15% од последната исплатена месечна нето плата на работникот во траење од 6 месеци, а останува во сила Решението бр.13.3.1-59604/1 од 23.7.2020 година со кое Зоран Ѓорѓевски се отстранува од работното место и од Министерството за внатрешни работи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7375/1	Претседател на Владата
28 јули 2020 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Оливер Спасовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2406.

Врз основа на член 27 став (9) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/2014, бр.15/2015, бр.154/2015, бр.192/2015, бр.23/2016, бр.83/2018 и 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 24.7.2020 година донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 6/2007, бр.88/2007, бр. 4/2012, бр. 84/2014, бр. 28/2016, бр. 182/2016, бр. 192/2019 и бр. 236/2019), во член 4 став (2) зборовите „заклучок со кој“ се заменуваат со зборовите „решение со кое“.

Член 2

Образецот Б-ПП Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност, кој е прилог на Правилникот, се заменува со нов Образец Б-ПП Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност, прилог на овој Правилник.

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-375/3	Комисија за хартии од вредност
24 јули 2020 година	на Република Северна Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Нора Алити, с.р.

ОБРАЗЕЦ: Б-ПП

Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност

поднесено на ден:	
коригирано на ден:	

Напомена: Барањето се пополнува исклучиво на сметачка машина, и се испишува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истото. Издавачот е должен да ги обезбеди сите податоци што се припишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост. Во спротивно барањето нема да се разгледува.

I	Податоци за издавачот:	
1.	основни податоци за издавачот:	
	1.1. фирма и седиште:	
	1.2. правна форма:	
	1.3. адреса:	
	1.4. телефон:	
	1.5. интернет страница:	
	1.6. датум на основање:	
	1.7. матичен број:	
	1.8. број на решение од трговскиот регистар:	
	1.9. број на дозволата или друг акт на надлежен орган за основање и работа, во случај кога обврската за добивање дозвола за упис на друштвото во трговскиот регистар е утврдена со закон или друг пропис:	
	1.10. претежна дејност според регистрација:	

2.	податоци за капиталот на издавачот:	состојба на денот на последната годишна сметка: <i>датум:</i>	состојба по промени што настанале по изготвување на последната годишна сметка: <i>датум:</i>
	2.1. вкупен капитал:		
	- запишан капитал:		
	- премии на емитирани акции:		
	- сопствени акции:		
	- резерви;		
	- акумулирана добивка:		
	- пренесена загуба:		
	- добивка за годината:		
	- загуба за годината:		
	2.2. вкупен број на хартии од вредност:		
	- обични акции:		
	- приоритетни партиципативни акции:		
	- приоритетни кумулативни акции:		
	- други (доколку издавачот има издадено и други хартии до вредност кои значат учество во капиталот, потребно е истите да бидат наведени):		

	2.3. права од хартиите од вредност:			
	- обични акции:			
	- приоритетни партиципативни акции:			
	- приоритетни кумулативни акции:			
	- други (доколку издавачот има издадено и други хартии до вредност кои значат учество во капиталот, потребно е истите да бидат наведени):			
	2.4. акционери кои учествуваат со повеќе од 5% во основната главнина на издавачот:	акционер:	број и род на акции:	процент во основна главнина:
	2.5. пазар на кој се тргува со хартиите од вредност:			
3.	Анализа на финансиското работење на издавачот со состојба на 31. декември за претходните две години:	(напомена: -за друштвата кои по закон се во обврска да изготвуваат ревидирани финансиски извештаи, податоците од оваа точка 3 може или да се препишат од ревидираните финансиски извештаи или пак да се приложат кон барањето во оригинал, нотарски заверен препис на истите и -за друштвата кои по закон не се во обврска да изготвуваат ревидирани финансиски извештаи, податоците од оваа точка 3 може или да се препишат од годишната сметка или пак да се приложат кон барањето во оригинал, нотарски заверен препис на истите)		
	3.1. извештаи на овластен ревизор/извештаи од			

	годишната сметка:			
	3.2. (не) ревидирани биланси на успех:			
	3.3. (не) ревидирани биланси на состојба:			
4.	Исплатена дивиденда	претходна година:	последна година:	
	4.1 на обични акции:			
	4.2 на приоритетни партиципативни акции:			
	4.3. на приоритетни кумулативни акции:			
	4.4. други:			
II	Податоци за лицата во надзорниот одбор, управниот одбор, односно одборот на директори:	Име и презиме и функција во друштвото		
1.	надзорен одбор / неизвршни членови на одбор на директори:			
2.	управен одбор / извршни членови на одбор на директори:			
3.	лице одговорно да го застапува друштвото пред трети лица:			
III	Податоци за претходно издадените хартии од вредност:	НАПОМЕНА: по потреба да се додаваат колони за секоја одделна емисија		
		I (основачка)	II емисија	III емисија
1.	редослед на емисијата на хартии од вредност			

2.	број на хартии од вредност одобрени од Комисијата и понудени за продажба, вкупно и по одделни родови и класи			
3.	број на продадени хартии од вредност, вкупно и по одделни родови и класи			
4.	вкупна номинална вредност на реализираниот износ на емисијата на хартии од вредност			
5.	вкупна продажна вредност на реализираниот износ на емисијата на хартии од вредност			
6.	апсолутна вредност (износ) на основната главнина по реализацијата на емисијата на хартии од вредност			
7.	состојба на основната главнина (број на издадени хартии од вредност) по реализацијата, вкупно и по родови и класи на хартии од вредност			
8.	податоци за извршени конверзии на хартиите од вредност од еден во друг род односно од една во друга класа	(напомена: податоците се даваат во случај кога имало конверзија)		
9.	други податоци во врска со издадените хартии од вредност (пр. промена на номинална вредност; промена на	(напомена: податоците се даваат во случај да имало промени кои се однесуваат на хартиите од вредност на издавачот)		

	правата, повлекување на акции, спојување на акции, поделба на акции итн.)	
IV	Податоци за емисијата на хартиите од вредност	
1.	Број и датум на актот за издавање на хартии од вредност донесен од надлежниот орган на издавачот	
2.	бројот на хартии од вредност што се издаваат по одделни родови и класи:	
3.	номинална вредност на одделните хартии од вредност што се издаваат:	
4.	продажна цена на хартиите од вредност што се издаваат:	
5.	обем на емисијата (продажна вредност):	
6.	намена на средствата што ќе се приберат од продажбата на хартиите од вредност (да се наведе за кои цели ќе бидат искористени средствата):	
7.	права што ги даваат хартиите од вредност што се издаваат:	
8.	начин на исплата на дивиденда / камата од хартиите од вредност:	
9.	време и начин (постапка) на купување на хартиите од вредност (доколку хартиите	

	од вредност се уплаќаат во пари - да се наведат жиро сметките на кои ќе се врши уплатата);	
10.	рокот за купување на хартиите од вредност:	
11.	депозитар во кој ќе се регистрираат хартиите од вредност:	
12.	преносливост на хартијата од вредност:	
13.	место на кое може да се изврши увид во сите наоди за веродостојноста на податоците за издавањето на хартии од вредност:	
14.	дневен весник во кој ќе биде објавено соопштението за приватната понуда:	
15.	други информации во врска со емисијата на хартии од вредност:	<i>пр. идентитет на купувачите при приватна понуда на ХВ, податоци за заемот/ите што се трансформира/ат во влог дадени од единствениот акционер, износ на обврските на издавачот по основ на заемот/ите што се трансформира/ат во влог според сметководствената евиденција на издавачот на денот на поднесување на барањето, податоци за овластениот проценител кој извршил проценка на побараувањата на единствениот акционер односно на обврските на издавачот по основ на заемите што се трансформира/ат во влог, вредност на заемите што се трансформираат во влог според Извештајот на овластениот проценител и сл.</i>

16.	прилози:	<i>I – основни документи:</i> 1. <i>Акт за издавање на хартии од вредност (Одлука бр. _____ од _____ година)</i> 2. <i>Соопштение за издавање хартии од вредност по пат на приватна понуда – Образец С-ПП</i> 3. <i>Ревидирани финансиски извештаи за _____ (последните две години)</i> 4. <i>Неревидирани финансиски извештаи за _____ година (во случај да не се изготвени ревидирани финансиски извештаи)</i> 5. <i>Податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност согласно Образец И-ЗТД1/И-ЗТД2</i> 6. <i>Доказ за уплатен надоместок за разгледување и одлучување по барањето согласно Тарифникот на КХВРСМ</i> <i>II – посебни документи (во зависност од начинот на зголемување на основната главнина – при емисија на акции)</i> - <i>При внесување непаричен влог во друштвото - Проценка на непаричниот влог изготвена согласно закон</i> - <i>Во постапка на присоединување – Спогодба за присоединување</i> - <i>При исплата на дивиденда во акции – Одлука за распоред на финансискиот резултат и дивиденден календар</i> - <i>приватна понуда упатена на не повеќе од 20 лица - Изјави од лица на кои е упатена приватната понуда дадени под целосна морална, материјална, и кривична одговорност и заверени кај нотар дека лицето на кое е упатена приватната понуда, вклучувајќи ги и лицата деловно, управувачки или капитално поврзани или се во сродство со него/неа, не поседува акции во друштвото кое врши приватна понуда на хартии од вредност на денот на донесување на одлуката за емисија на акции, како и на денот на поднесување на барањето до Комисијата за хартии од вредност и нема да стекнува акции во истото друштво до денот на одлучување по барањето од страна на Комисијата за хартии од</i>
-----	----------	--

		вредност; - институционален инвеститор - извадок од тековна состојба на инвеститорот/ дозвола односно одобрение од надлежен орган односно доказ дека инвеститорот е во категоријата институционален инвеститор согласно член 2, точка 15 од Законот за хартии од вредност - при трансформација на заем во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото кога заемот е даден од страна на единствениот акционер на друштвото: - договор за заем даден исклучиво од единствениот акционер на издавачот; - договор за трансформација на заем во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина; - одлука за трансформација на заем во влог во друштвото во постапката за зголемување на основната главнина на друштвото; - извештај од овластен проценител за проценка на заемот што се трансформира во влог во друштвото во постапката на зголемување на основната главнина; - изјава од одговорното лице на издавачот заверена кај нотар која ги содржи податоците пропишани со Образецот И-ОЛ-И „Изјава од одговорното лице на издавачот“ кој е составен дел на овој правилник; - изјава од единствениот акционер на издавачот заверена кај нотар- Образецот И-ОЛ-ЕАИ/ Образецот И-ФЛ-ЕАИ - при издавање на обезбедени обврзници по пат на приватна понуда: - Договор за застапување склучен меѓу издавачот на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник - Договор за застапување склучен меѓу издавачот на обезбедените обврзници и заедничкиот застапник; - Договор за залог на недвижниот имот што служи како обезбедување склучен меѓу издавачот на обезбедените
--	--	---

		<i>обврзници и заедничкиот застапник;</i> - Доказ за упис на залогот на недвижниот имот во соодветниот регистар согласно Законот за договорен залог; - Извештај од овластен проценител за вредноста на недвижниот имот што служи како обезбедување. III – документи кои КХВРСМ ги обезбедува по службена должност - ревидирани финансиски извештаи за последните две години, доколку се доставени во претходна постапка пред Комисијата.
V	Изјава од одговорното лице (т.е. одговорните лица) на издавачот:	
		<i>“Под полна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека емисијата е во согласност со закон и актите на друштвото, податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни, и истите даваат целосен и вистински приказ на работењето на друштвото.”</i>
VI	Датум на изготвување на барањето:	
VII	Име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на издавачот односно квалификуван дигитален сертификат	

2407.

Врз основа на член 27 став (5) и (9) и член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, бр.25/2007, бр.7/2008, бр.57/2010, бр.135/2011, бр.13/2013, бр.188/2013, бр.43/2014, бр.15/2015, бр.154/2015, бр.192/2015, бр.23/2016, бр.83/2018 и бр.31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 24.7.2020 година донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД ПРИВАТНА ПОНУДА И НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

(1) Во Правилникот за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.110/2006 и бр.84/2014), во член 2 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Во случај на приватна понуда на хартии од вредност која се реализира на посебен начин (зголемување на основната главнина од средства на друштвото, трансформација на заем даден од единствениот акционер на друштвото во влог во друштвото и сл.) без уплатата на парични средства, известувањето за запишани и платени хартии од вредност се доставува во моментот на поднесување на барањето за запишување на зголемувањето на основната главнина на друштвото во трговскиот регистар.“

(2) Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

(3) Во член 2 став (2), кој сега станува став (3), по зборовите „од став 1“ се додаваат зборовите „и став 2“, а во став (3), кој сега станува став (4) зборовите „став 1 и 2“ се заменуваат со зборовите „став 1, 2 и 3“.

Член 2

Во член 4 се додава уште една реченица која гласи: „ Во случај на приватна понуда на хартии од вредност која се реализира на посебен начин (зголемување на основната главнина од средства на друштвото, трансформација на заем даден од единствениот акционер на

друштвото во влог во друштвото и сл.) без уплата на парични средства, во прилог кон известувањето од член 2, до Комисијата за хартии од вредност се доставува доказ дека зголемувањето на основната главнина е пријавено за запишување во трговскиот регистар.“.

Член 3

Во член 6 став (1) алинеја 10 по зборовите „хартиите од вредност“, се става запирка и се додаваат зборовите: „во случај приватната понуда да се реализира со парични уплати за хартиите од вредност“.

Член 4

Во Прилог 1: Известување за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда, во првата реченица зборовите „/продажба на сопствени акции“ се бришат.

Во четвртиот пасус по зборовите „Хартиите од вредност“ се додаваат зборовите „се пријавени за упис во трговскиот регистар на ден _____ година/“.

Член 5

Во Прилог 2 Образец И-ПП: Известување за реализација на приватна понуда на хартии од вредност, во полето „Временски период (датиуми) на примени уплати за емисијата на хартии од вредност“ се додава запирка и следниот текст „во случај на парични уплати за хартиите од вредност“.

Член 6

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-376/3
24 јули 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020194

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.
Цената на овој број е 90 денари.